

## ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **16/2019**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Македонска академија на науките и уметностите**

I.1.2) Адреса: **Бул. Крсте Мисирков бр.2**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Ана Соколовска** Адреса на е-пошта: **sokolovska@manu.edu.mk** Телефон/Факс: **3235400/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат **На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Образование**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Ситна лабораториска опрема за молекуларна дијагностика**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **500.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	Опис на делот за набавка
1	Дел 1 - Термосајклер - Инструмент за амплифицирање на ДНК фрагменти со Екран со контрола на допир, со LCD дисплеј, со термоблок со 96 жлебни места за 0.2мл PCR тубички, со температурен градиент на блокот од минимум 100°C со минимум три зони на работа; температурен опсег од 0 до 100°C, температурна точност од $\pm 0.25$ °C и димензии од максимум (H x W x D) 21 x 24 x 46 сантиметри

Дел број	Опис на делот за набавка
2	Дел 2 - Термоблок - Високо прецизен инкубатор со капак кој загрева, за припрема на NGS библиотеки, Моожност за калибрација на температура, Регултирање на температура $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ Температурен опсег од +5 до 99 $^{\circ}\text{C}$ . Блок со 96 жлебни места за PCR тубички или плочка со големина од 0.2мл. Да вклучува Инфиниум Midі загревачки блок компатибилен за Illumina апликации
3	Дел 3 - Систем на кадички за електрофореза со следење на миграцијата на ДНК фрагментите во реално време - Систем на кадички за хоризонтална гел електрофореза, со капак со портокалова боја, за безбедно набљудување на миграција на ДНК фрагменти во агарозни гелови обоени со етидиум бромид во реално време, како и додаток на извор на сина светлина за безбедно набљудување на миграција на ДНК фрагменти во реално време, компатибилен со MultiSUB MIDI систем, или еквивалент, со вклучени кадички со димензии на гел од минимум 7 како и кадички со димензии на гел од минимум 10цм кои содржат и ограничувач (casting dam) за излевање на агарозни гелови, како и вклучени чешли со дебелина од 1мм со 10, 12 и 16 жлебови, како и чешли со дебелина од 1.5мм со 16 жлебови

II.8) Рамковна спогодба: **Не**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.2) Електронска постапка? **Да**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

### ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [5.00 %]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

### ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **11.03.2019 во 12:00 часот**

V.1.2) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: **08.03.2019 15:30**

V.2) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

**11.03.2019 во 12:00** Место: **МАНУ, Скопје**

V.3) Дополнителни информации

V.4) Датум на објава: **27.02.2019**

**ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

**ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

**ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**